



РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
ДРЖАВЕН АРХИВ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 16-3072/1

07.10.2016 год.
СКОПЈЕ

Во акта Архивски знак:	<u>1601</u>
Рок на чување:	<u>Тројно</u>
_____, 20____ год.	
Скопје _____	

ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА РАБОТА
НА ОДДЕЛЕНИЕТО ЗА ИНСПЕКЦИСКИ НАДЗОР
ВО 2017 ГОДИНА

Октомври 2016



Согласно Законот за архивски материјал (Сл. весник на РМ, бр. 95/2012 и 41/2014, 72/15 и 148/15), согласно член 15 од Законот за инспекциски надзор (Сл. Весник на РМ, бр. бр. 50/2010; 162/2010; 157/2011, 147/2013, 41/2014 и 33/2015), директорот на Државниот архив на Република Македонија донесе и врз основа на Заклучокот од 146-тата седница на Инспекцискиот совет, бр. 15-1061/2 од 30.09.2016 година, за усогласеност на Годишната Предлог-Програма за работа на Одделението за инспекциски надзор со Законот за инспекциски надзор, директорот на Државниот архив на Република Македонија донесе:

:

ГОДИШНА ПРОГРАМА за работа на Одделението за инспекциски надзор во 2017 година

Општи одредби

Државниот архив на Република Македонија е надлежен да врши инспекциски надзор врз архивското работење на имателите на јавен архивски и документарен материјал и врз канцелариското и архивското работење на имателите на приватен архивски и документарен материјал. Државниот архив презема и трајно чува јавен архивски материјал кој е сопственост на Република Македонија и презема приватен архивски материјал преку откуп, донација, и слично, за кој ќе оцени дека е од интерес за Република Македонија.

Вовед

Одделението за инспекциски надзор е организациона единица во состав на Државниот архив на Република Македонија и организациски припаѓа во Секторот за инспекциски надзор и заштита на архивскиот материјал кај имателите. Годишната Програма за работа на Одделението за инспекциски надзор е дел од општата годишна програма на Државниот архив, а се издвојува како посебна програма согласно член 15 од Законот за инспекциски надзор (Сл. Весник на РМ, бр. 50/2010; 162/2010; 157/2011 и 147/2013). Одделението за инспекциски надзор има 13 извршители од кои: 1 раководител на Одделение, 6 советници и 6 помлади соработници.

Институционални надлежности

Согласно Законот за архивски материјал (Сл. весник на РМ, бр. 95/2012 и 41/2014, 72/15 и 148/15), Уредбата за канцелариско и архивско работење (Сл. Весник на Република Македонија бр 1/14) и Упатството за начинот и техниката на постапување со архивскиот и документарниот материјал во канцелариското и архивското работење (Сл. Весник на Република Македонија бр 99/14), Одделението



за инспекциски надзор врши надзор врз архивското работење на имателите на јавен архивски и документарен материјал и врз канцелариското и архивското работење на имателите на приватен архивски и документарен материјал.

Мисија

Согласно програмските определби на Државниот архив и законските надлежности, Одделението за инспекциски надзор има за цел во наредниот период да изврши инспекциски надзор пред се кај приоритетните субјекти на инспекциски надзор, и тоа:

- Државен архив – инспектори во централниот дел, вршат приоритетен инспекциски надзор врз архивското работење кај државните органи и тоа: Претседател на РМ, Собрание на РМ, Влада на РМ, министерства, државни комисии, државни агенции, совети, судови, јавни установи и служби, јавни претпријатија, АД во државна сопственост, правни и физички лица на кои со закон им се доверени јавни овластувања и врши надзор врз канцелариското и архивското работење кај приватни правни лица од интерес за РМ.
- Државен архив – инспектори за територијата на подрачните одделенија Скопје, Тетово, Охрид, Битола, Прилеп, Велес, Куманово, Штип и Струмица, вршат приоритетен надзор врз архивското работење на подрачните служби на министерствата и на другите државни органи, на основните судови, на единиците на локална самоуправа и на јавните претпријатија во нивна надлежност, како и врз канцелариското и архивското работење кај приватни правни лица на територијата на подрачните одделенија.

Визија

Одделението за инспекциски надзор има за цел во наредниот период да го подигне нивото на одговорност и почитувањето на законските норми во однос на чувањето и заштитата на архивскиот и документарниот материјал кај имателите.

Вредности на инспекциската служба

При вршењето на инспекцискиот надзор, Одделението за инспекциски надзор посебно води сметка за почитување на начелата за непристрасност, објективност, почитување на фундаменталните човекови права, како и ефикасност и економичност во работењето на инспекторите кои вршат надзор врз работењето на имателите на архивски материјал, со посебен акцент на одговорностите на



имателите кои создаваат јавен архивски материјал, кој согласно Законот за архивски материјал е во сопственост на Република Македонија.

Појдовни основи за подготовка на Предлог-програмата

Годишната програма на Одделението за инспекциски надзор е подготвена согласно Законот за архивски материјал (Сл. Весник на Република Македонија бр 95/12, 41/14, 72/15 и 148/15), Уредбата за канцелариско и архивско работење (Сл. Весник на Република Македонија бр 1/14) и Упатството за начинот и техниката на постапување со архивскиот и документарниот материјал во канцелариското и архивското работење (Сл. Весник на Република Македонија бр 99/14), како и согласно член 15 од Законот за инспекциски надзор (Сл. Весник на РМ, бр. 50/2010; 162/2010; 157/2011 и 147/2013).

Цели кои треба да се остварат со инспекцискиот надзор

Одделението за инспекциски надзор има за цел преку инспекцискиот надзор да го подигне нивото на одговорност и почитувањето на законските норми во однос на чувањето и заштитата на архивскиот и документарниот материјал кај имателите, и да создаде предуслови за преземање на архивскиот материјал од имателите во Државниот архив на трајно чување, како и да обезбеди достапност на архивскиот материјал во јавноста (со почитување на роковите за достапност) за историски истражувања и за остварување на одредени граѓански права (остварување на пензиски права, имотно-правни односи и сл.).

Анализа на очекувана состојба во областа на инспекцискиот надзор

Инспекцискиот надзор врз архивското работење кај имателите на јавен архивски материјал и врз канцелариското и архивското работење кај имателите на приватен архивски материјал е значаен заради избегнување на ризиците од неприменување на законските прописи кои го регулираат архивското работење, и тоа чување на архивскиот и документарниот материјал во услови определени со законските и подзаконските акти и негово предавање во Државниот архив во изворна форма.

Дефинирање на ризични области

Државниот архив на Република Македонија преку Одделението за инспекциски надзор кај имателите врши приоритетен инспекциски надзор кај иматели на јавен архивски материјал (државни органи, јавни институции) кој согласно Законот за архивски материјал е дефиниран како сопственост на Република Македонија. Најчести пропусти во работењето кај имателите на архивски материјал се регистрирани во однос на непочитувањето на обврската за одбирање на архивскиот од документарниот материјал, како и евидентирањето на



материјалот од трајна историска вредност, кој по 20 години од неговото создавање се предава на трајно чување во Државниот архив. Затоа во текот на инспекциските надзори посебен акцент се става на овој сегмент од работењето на имателите на архивски материјал.

Идентификување и утврдување на ризикот

Според досегашните искуства од работата на Одделението за вршење надзор и контрола кај имателите и условите во кои се извршува инспекцискиот надзор, најчести пропусти во работењето кај имателите на архивски материјал се регистрирани во однос на непочитувањето на обврската за одбирање на архивскиот од документарниот материјал.

Сложеност на инспекцискиот надзор

Државниот архив на Република Македонија определи 6 коефициенти на сложеност според следните категории: број на субјекти кои се предмет на надзорот, време потребно за вршење на надзорот и износ на глобата.

Коефициентите на сложеност на инспекцискиот надзор ги имаат следните вредности:

- Q1 - со вредност 5.
- Q2 - со вредност 6.
- Q3 - со вредност 7.
- Q4 - со вредност 8.
- Q5 - со вредност 9.
- Q6 - со вредност 10.

Пресметката на вредноста на коефициентите на сложеност се прави според следната табела:

Број на субјекти врз кои се врши инспекциски от надзор (од 18 до 20)	Број на субјекти врз кои се врши инспекциски от надзор (од 21 до 25)	Време потребно за извршување на надзорот (2-3)часа	Време потребно за извршување на надзорот (4-8)часа	Висина на предвидена та глоба (од 500 до 1.000 евра)	Висина на предвидена та глоба (од 1.000 до 2.000 евра)
Q1 = 5	Q2 = 6	Q3 = 7	Q4 = 8	Q5 = 9	Q6 = 10



Критериуми за идентификување субјекти на инспекциски надзор

Согласно Законот за архивски материјал, Државниот архив има надлежност да врши инспекциски надзор врз архивското работење на имателите на јавен архивски и документарен материјал и врз канцелариското и архивското работење на имателите на приватен архивски и документарен материјал. Бидејќи основна цел на Државниот архив е да го презема и трајно да го чува јавниот архивски материјал кој е сопственост на Република Македонија, како и да презема приватен архивски материјал за кој ќе оцени дека е од интерес за Република Македонија, инспекцискиот надзор на Државниот архив се врши приоритетно кај државните органи и кај јавните институции, и тоа:

- Државен архив – инспектори во централниот дел, вршат приоритетен инспекциски надзор врз архивското работење кај државните органи и тоа: Претседател на РМ, Собрание на РМ, Влада на РМ, министерства, државни комисии, државни агенции, совети, судови, јавни установи и служби, јавни претпријатија, АД во државна сопственост, правни и физички лица на кои со закон им се доверени јавни овластувања и врши надзор врз канцелариското и архивското работење кај приватни правни лица од интерес за РМ.
- Државен архив – инспектори за територијата на подрачните одделенија Скопје, Тетово, Охрид, Битола, Прилеп, Велес, Куманово, Штип и Струмица, вршат приоритетен надзор врз архивското работење на подрачните служби на министерствата и на другите државни органи, на основните судови, на единиците на локална самоуправа и на јавните претпријатија во нивна надлежност, како и врз канцелариското и архивското работење кај приватни правни лица на територијата на подрачните одделенија.

План на минимални квантитативни цели

Основна цел на инспекцискиот надзор на инспекторите од Одделението за инспекциски надзор е кај имателите на јавен архивски материјал да контролира дали тие ги почитуваат законските обврски согласно Законот за архивски материјал, и тоа:

- Дали се донесени планови на архивски знаци, и листи на архивски и на документарен материјал и дали за нив е добиена согласност од Државниот архив (согласно чл. 21, од Законот за архивски материјал);
- Дали се врши тековно одбирање на архивскиот од документарниот материјал, што се евидентира со Опис и попис и се доставува во Државниот архив (согласно чл. 19 од Законот за архивски материјал);



- Дали се чуваат архивскиот и документарниот материјал во изворна форма и дали се обезбедува нивна заштита од оштетување, исчезнување или уништување (согласно чл. 19 од Законот за архивски материјал);
- Дали се врши предавање на архивскиот материјал во Државниот архив во законскиот рок (согласно чл. 19 од Законот за архивски материјал); и
- Дали се почитуваат другите обврски на имателите на архивски материјал, предвидени со одредбите од чл. 19 до чл. 29 од Законот за архивски материјал.

Кај имателите на приватен архивски и документарен материјал, инспекцискиот надзор се врши согласно член 32 од Законот за архивски материјал, според кој имателите на приватен архивски и документарен материјал се должни да водат основна или сопствена евиденција за архивскиот и документарниот материјал, да донесат план на архивски знаци со листа на архивски и документарен материјал, да вршат тековно одбирање на архивскиот од документарниот материјал и да го чуваат трајно архивскиот материјал согласно со овој закон, а имателите на приватен архивски материјал кои имаат до 49 вработени се должни да донесат план на архивски знаци со листа на архивски и документарен материјал, доколку имаат архивски материјал и да го чуваат трајно архивскиот материјал.

За извршениот инспекциски надзор инспекторот составува записник со наод за утврдената состојба и решение за запирање на инспекциската постапка во случај да се констатира дека имателот на архивски материјал работи во согласност со законските прописи, а доколку се констатираат неправилности и недостатоци во работата на имателот, инспекторот на Државниот архив изготвува решение во кое ги определува мерките и роковите за нивно отстранување. Доколку имателот на архивски материјал не ги спроведе мерките до истекот на рокот што се констатира со контролен инспекциски надзор, Државниот архив поведува постапка за порамнување со имателот на архивскиот материјал со издавање на платен налог (согласно чл. 63 од Законот за архивски материјал). Доколку имателот не го плати налогот, Државниот архив поднесува барање за поведување на прекршочна постапка пред надлежниот суд.

Со Законот за архивски материјал предвидени се следните прекршочни одредби:

- Глоба од 1.000 до 2.000 евра во денарска противвредност ќе му се изрече на одговорното или службеното лице кај имателот на јавен архивски и



документарен материјал, доколку не ги почитува обврските предвидени со овој закон (член 64);

- Глоба во износ од 2.000 евра во денарска противвредност ќе му се изрече на правното лице кое има над 49 вработени, ако е имател на приватен архивски и документарен материјал, доколку не ги почитува обврските предвидени со овој закон (член 32);
- Глоба во износ од 1.000 евра во денарска противвредност ќе му се изрече на правното лице кое има до 49 вработени, ако е имател на приватен архивски и документарен материјал, доколку не ги почитува обврските предвидени со овој закон (член 32);
- Глоба во износ од 30% од одмерената глоба на правното лице имател на приватен архивски и документарен материјал ќе му се изрече на одговорното лице во правното лице доколку не ги почитува обврските предвидени со овој закон (член 32);

Точки изложени на ризик

Според досегашните искуства од работата на Одделението за инспекциски надзор и условите во кои се извршува инспекцискиот надзор, најчести пропусти во работењето кај имателите на архивски материјал се регистрирани во однос на непочитувањето на обврската за одбирање на архивскиот од документарниот материјал.

Нови мерки за поддршка на реализацијата на програмата

Државниот архив предвидува зајакнување на инспекциската служба преку обезбедување на техничка поддршка (компјутери, интернет конекција во подрачните одделенија и сл.) на кои е тешко да се одговори заради ограничените средства во буџетот на Државниот архив. Исто така предвидено е унапредување во звањата на инспекторите, кога ќе се создадат услови за тоа, со што ќе се овозможи покриеност на целата територија на Република Македонија во инспекцискиот надзор на имателите на архивски материјал.

Начин на следење и оценување на реализацијата на програмата

Одделението за инспекциски надзор ќе ја следи реализацијата на програмата преку следните критериуми: број на извршени надзори согласно Годишната програма и кварталните планови за работа на секој инспектор посебно, број на донесени записници од извршените надзори, број на донесени решенија со предлог мерки и број на заклучоци за прекинување на постапка, како и број на контролни надзори извршени врз основа на донесените решенија.



Спроведување на Програмата за 2017 година на Одделението за инспекциски надзор

Со Програмата за работа на Одделението за инспекциски надзор за 2017, Државниот архив на Република Македонија предвидува по 80 инспекциски надзори за инспекторите кои имаат звање советник, и тоа:

- **Светлана Филиповска**, советник за инспекциски надзор во централниот дел на Државниот архив, ќе врши надзор врз архивското работење во Собранието на Република Македонија, Владата на Република Македонија, како и во министерствата, јавни институции и во новоформираните државни установи (комисии, совети, агенции).
- **Марија Кокаловска Талевска**, советник за инспекциски надзор во Државниот архив за подрачјето на Одделение Битола, ќе врши надзор врз архивското работење во јавни институции од локален карактер, меѓу кои подрачните служби на министерствата и на другите државни органи, на единиците на локална самоуправа, на основни и средни училишта и на јавни претпријатија што се во надлежност на единиците на локална самоуправа, како и надзор врз канцелариското и архивското работење кај иматели на приватен архивски материјал во регионот на Битола, Демир Хисар и Ресен.
- **Наумче Ризовски**, советник за инспекциски надзор во Државниот архив за подрачје на Одделение Велес, ќе врши надзор врз архивското работење во јавни институции од локален карактер, меѓу кои подрачните служби на министерствата и на другите државни органи, на единиците на локална самоуправа, на основни и средни училишта и на јавни претпријатија што се во надлежност на единиците на локална самоуправа, како и надзор врз канцелариското и архивското работење кај иматели на приватен архивски материјал во регионот на Градско, Чашка, Неготино, Демир Капија, Гевгелија, Росоман и Кавадарци.
- **Пане Петрески**, советник за инспекциски надзор во Државниот архив за подрачје на Одделение Прилеп, ќе врши надзор врз архивското работење во јавни институции од локален карактер, меѓу кои подрачните служби на министерствата и на другите државни органи, на единиците на локална самоуправа, на основни и средни училишта и на јавни претпријатија што се во надлежност на единиците на локална самоуправа, како и надзор врз канцелариското и архивското работење кај иматели на приватен архивски материјал во регионот на Прилеп, Крушево и Македонски Брод.



- Леонид Богоев, советник за инспекциски надзор во Државниот архив за подрачје на Одделение Струмица, ќе врши надзор врз архивското работење во јавни институции од локален карактер, меѓу кои подрачните служби на министерствата и на другите државни органи, на единиците на локална самоуправа, на основни и средни училишта и на јавни претпријатија што се во надлежност на единиците на локална самоуправа, како и надзор врз канцелариското и архивското работење кај иматели на приватен архивски материјал во регионот на Струмица, Берово, Пехчево, Богданци, Дојран и Валандово.
- Васил Басаров, советник за инспекциски надзор во Државниот архив за подрачје на Одделение Штип, ќе врши надзор врз архивското работење во јавни институции од локален карактер, меѓу кои подрачните служби на министерствата и на другите државни органи, на единиците на локална самоуправа, на основни и средни училишта и на јавни претпријатија што се во надлежност на единиците на локална самоуправа, како и надзор врз канцелариското и архивското работење кај иматели на приватен архивски материјал во регионот на Штип, Делчево, Свети Николе, Кочани, Винаца и Пробиштип.
- Одделението за инспекциски надзор во Државниот архив не располага со извршители со звање советник за подрачјето на Одделението Тетово (во кое се опфатени и општините Готивар, Врапчиште, Брвеница, Маврово, Ростуше, Јегуновце, Желино и Теарце), за подрачјето на Одделението Охрид (во кое се опфатени и општините Струга, Кичево и Дебар) и за подрачјето на Одделение Куманово (Крива Паланка, Кратово, Липково и Старо Нагоричани). Во овие три одделенија има по еден извршител за инспекциски надзор, со звање помлад соработник, а инспекцискиот надзор по потреба го покриваат инспектори од централниот дел на Државниот архив и од другите Одделенија.

Надлежност за постапување и спроведување на оваа Програма

Одделението за инспекциски надзор при Државниот архив на Република Македонија има надлежност за постапување и спроведување на оваа Програма, за предлагање измени или дополнувања, за нејзино следење, за анализирање и периодично оценување како и за информирање на раководството за статусот на реализација на Програмата, начинот на запознавање на вработените со Програмата.

Доколку извршителите за инспекциски надзор не постапуваат согласно оваа Програма ќе подлежат на дисциплински мерки предвидени со релевантните законски прописи.



ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА РАБОТА НА
ОДДЕЛЕНИЕТО ЗА ИНСПЕКЦИСКИ НАДЗОР ВО 2017 ГОДИНА

Програмата за работа на инспекциската служба при Државниот архив за 2017 година ќе се применува од 1 јануари 2017 година.

Скопје 07.10.2016

Бр. 16-3072/1



ДИРЕКТОР

Д-р Филип Петровски

Изработила: Сузана Стамболиска

Одобрил: Кирил Јордановски